



Корисничко упатство за поднесување на датотека за превентивни цели преку порталот на ФЗОМ



Содржина


- 1 Процес на поднесување на датотека со превентивни цели преку Портал..... 3




1 Процес на поднесување на датотека со превентивни цели преку Портал


Целта на овој документ е да го опише начинот на кој ќе се поднесува датотеката со остварени цели преку Портал. Поднесувањето на цели може да го врши избран лекар за својот тим, односно овластено лице за дадена работна единица.

Лицата кои имаат соодветна улога, на Порталот ќе можат да ја видат и отворат страната за




поднесување на датотека со превентивни цели со клик на  , од левата страна на екранот.


Со тоа се прикажува установата/те за кои Вие имате можност да поднесете датотека со остварени превентивни цели, за даден месец и година. Изборот на месец и година се прави со селектирање на соодветниот месец/година од спуштачките менија. (Слика 1, Слика 2)



Слика 1




Слика 2

Со клик на стрелката () веднаш до здравствената установа, се отвора нова страна на која се прикажуваат поднесените датотеки за таа здравствена установа. Доколку сакате да промените месец и година на поднесување, повторно ќе ви се прикаже страната за избор на здравствена установа. Приказот се состои од два дела: Поднеси датотека и Импортирани потврди. (Слика 3)



Месец : Година :

ПОДАТОЦИ ЗА УСТАНОВАТА

 ГИРОМАНИЈА-ЕКСТРА Т.П. КИРИЛ П. РОМАНОВ, СТАР ДОЗРАН
 Шифра на здравствена установа: 28028401
 Име на работна единица: ОПШТА МЕДИЦИНА Адреса на работна единица: УЛ. 29-НОЕМВРИ ББ - ТЕТОВО

ПОДНЕСИ ДАТОТЕКА **ИМПОРТИРАНИ ПОТВРДИ**

ПОДНЕСЕНИ ДАТОТЕКИ **ПРИКАЧИ**

Месец	Година	Факсимил	Коментар	Датум на прикачување
Сите	Сите			

ф Страна 0 од 0 >> >> 10 Не постојат записи

Слика 3

Во делот за поднесување на датотека, постои табела со преглед на податоците за поднесените датотеки по месец, година, факсимил, коментар и датум на прикачување.

Податоците од оваа табела можат да се филтрираат по месец, година и факсимил, а доколку има повеќе податоци од оние прикажани во табелата овозможено е и страничење на истите.

Прикачувањето на нова датотека се прави со клик на копчето **ПРИКАЧИ**, по што се отвора нов прозорец за прикачување на датотека и оставање на дополнителен коментар за датотеката. (Слика 4)

ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДАТОТЕКА ✕

Дозволен тип на датотека е xml.
 Максималната дозволена големина на датотеката е 10MB.

Изберете датотека : No file chosen


Забелешка :

ПОДНЕСИ **ОТКАЖИ**

Слика 4


Дозволен тип на датотека е xml. Максималната дозволена големина на датотеката е 10MB. Изборот на датотека се прави со клик на **Choose File**, по што се прикажуваат локациите на Вашиот компјутер од каде можете да ја изберете датотеката. (Слика 5)






Слика 5

По изборот на датотеката и внесот на коментар, потребно е да кликнете на копчето “Поднеси”, по што Ви се отвора формата за електронско потпишување на датотеката. (Слика 6, Слика 7)




Слика 6




Слика 7

Доколку има одредена грешка при прикачувањето на датотеката соодветно ќе Ви се појави порака за грешка. (Слика 8, Слика 9)





Слика 8



Слика 9

Со потпишувањето, оваа датотека се прикажува во табелата на поднесени датотеки, додека пак во табот на импортирани потврди можат да се прегледаат сите потврди кои се импортирани преку поднесените датотеки од првиот таб. (Слика 10)

Месец: Мај Година: 2015

ПОДАТОЦИ ЗА УСТАНОВАТА

Шифра на здравствена установа: [blurred]
 Име на работна единица: [blurred] Адреса на работна единица: [blurred]

ПОДНЕСИ ДАТОТЕКА ИМПОРТИРАНИ ПОТВРДИ

ПОДНЕСЕНИ ДАТОТЕКИ ПРИКАЧИ

Месец	Година	Факсимил	Коментар	Датум на прикачување
Сите	Сите			
Јануари	2015	[blurred]	[blurred]	19.05.2015
Јануари	2015	[blurred]	[blurred]	19.05.2015
Мај	2015	[blurred]	[blurred]	19.05.2015

Страна 1 од 1 Вкупен број на записи 3 / Прикажани од 1 до 3

Слика 10



Во зависност од тоа дали сте избран лекар или овластено лице, соодветно се прикажуваат за избран лекар само датотеките и импортираните податоци кои се однесуваат за неговиот факсимил, додека пак овластено лице може да ги прегледа сите датотеки и импортирани податоци за избраната работна единица. (Слика 11)

Месец : Мај Година : 2015

ПОДАТОЦИ ЗА УСТАНОВАТА

Шифра на здравствена установа: Адреса на работна единица:

ПОДНЕСИ ДАТОТЕКА ИМПОРТИРАНИ ПОТВРДИ

ПРЕГЛЕД НА ОСИГУРЕНИЦИ

Име и презиме	ЕМБГ	ЕЗБО	Здравствен картон	Датум на реализација	Акции
АСПАРУХО ПАРАКЕОВ				22.04.2015	☰
МИТРА ЃОРГИЕВА				05.01.2015	☰
МИТРА ЃОРГИЕВА				05.01.2015	☰
ВАНЧО КОСТАДИНОВ				02.01.2015	☰
ВАСКА КРСТЕВСКА				02.01.2015	☰
ВАНЧО КОСТАДИНОВ				02.01.2015	☰
ВАСКА КРСТЕВСКА				02.01.2015	☰
ЃОРЃЕ ИЛОВ				31.12.2014	☰
БЛАЖО ПЕТРОВ				31.12.2014	☰
НАДИЦА ТЕМЕЛКОВА				31.12.2014	☰

Страна 1 од 227 Вкупен број на записи 2 261 / Прикажани од 1 до 10

Слика 11

Од овој преглед, од колоната со акции, има можност за преглед на секоја од импортираните потврди. Тоа се прави со клик на копчето ☰, по што Ви се отвора преглед на поднесената потврда, со информации за остварените цели и тоа за: Дијабетес, Кардиолошки заболувања од 14-24 и одделно од 25-65 години, нефролошки заболувања како и дали е констатирана хроничност по некоја од овие три заболувања. (Слика 12, Слика 13, Слика 14, Слика 15, Слика 16, Слика 17)

ПРЕВЕНЦИИ

ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ ДИЈАБЕТЕС КАРДИО. ОД 14 ДО 24 КАРДИО. ОД 25 ДО 65 НЕФРОЛОШКИ ХРОНИЧНИ

Име и презиме

ЕМБГ

ЕЗБО

Број на здравствен картон

Датум на остварување 22.04.2015

Слика 12



ПРЕВЕНЦИИ					
ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ	ДИЈАБЕТЕС	КАРДИО. ОД 14 ДО 24	КАРДИО. ОД 25 ДО 65	НЕФРОЛОШКИ	ХРОНИЧНИ
Датум на остварување	22.04.2015				
Глукоза во крв					
Возраст	<input checked="" type="checkbox"/> Под 45 <input type="checkbox"/> Од 45 до 54 <input type="checkbox"/> Од 55 до 65				
Тежина	150				
Висина	180				
ВМІ	35				
Индекс	<input type="checkbox"/> Под 25 <input type="checkbox"/> Од 25 до 30 <input checked="" type="checkbox"/> Над 30				
Обем (мажи)	<input type="checkbox"/> Под 94 <input checked="" type="checkbox"/> Од 94 до 102 <input type="checkbox"/> Над 102				
Обем (жени)	<input type="checkbox"/> Под 80 <input type="checkbox"/> Од 80 до 88 <input type="checkbox"/> Над 88				
Физичка активност	<input checked="" type="checkbox"/>				
Овошје/Зеленчук секој ден	<input checked="" type="checkbox"/>				
Антихипертензивна терапија	<input checked="" type="checkbox"/>				
Шеќер во крв	<input type="checkbox"/>				
Дијабетес во семејството	<input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да баба/дедо <input type="checkbox"/> Да родители/браќа				

Слика 13

ПРЕВЕНЦИИ					
ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ	ДИЈАБЕТЕС	КАРДИО. ОД 14 ДО 24	КАРДИО. ОД 25 ДО 65	НЕФРОЛОШКИ	ХРОНИЧНИ
Датум на остварување					
Совет за здрава храна	<input type="checkbox"/>				
Гојазен	<input type="checkbox"/>				
Совет за физичка активност	<input type="checkbox"/>				
Пушач	<input type="checkbox"/>				
Совет цигари/алкохол	<input type="checkbox"/>				
Конзумира дроги	<input type="checkbox"/>				
Злоупотребува лекарства	<input type="checkbox"/>				
Совет срцеви заболувања	<input type="checkbox"/>				
Побиена дијагноза	<input type="checkbox"/>				
Добиена дијагноза	<input type="checkbox"/>				
Дијагноза					
Факсимил					
Изразен сомнеж пушач	<input type="checkbox"/>				

Слика 14



ПРЕВЕНЦИИ					
ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ	ДИЈАБЕТЕС	КАРДИО. ОД 14 ДО 24	КАРДИО. ОД 25 ДО 65	НЕФРОЛОШКИ	ХРОНИЧНИ
Датум на остварување					
Возраст					
Пушач	<input type="checkbox"/>				
Крвен притисок					
Холестерол					
Притисок		<input type="checkbox"/> 120 <input type="checkbox"/> 140 <input type="checkbox"/> 160 <input type="checkbox"/> 180			
Холестерол		<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8			
Резултат					
Упатен на повисоко ниво	<input type="checkbox"/>				
Определена дијагноза	<input type="checkbox"/>				
Дијагноза					
Препорачана терапија	<input type="checkbox"/>				
Факсимил					
Контролен преглед	<input type="checkbox"/>				
Контролен период		<input type="checkbox"/> 30 до 90 <input type="checkbox"/> 91 до 180 <input type="checkbox"/> 181 до 365 <input type="checkbox"/> Еднаш годишно			

Слика 15

ПРЕВЕНЦИИ					
ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ	ДИЈАБЕТЕС	КАРДИО. ОД 14 ДО 24	КАРДИО. ОД 25 ДО 65	НЕФРОЛОШКИ	ХРОНИЧНИ
Датум на остварување					
Возраст под 45	<input type="checkbox"/>				
Дијагностициран дијабетес	<input type="checkbox"/>				
Протеини во урина	<input type="checkbox"/>				
Притисок		<input type="checkbox"/> Под 130 <input type="checkbox"/> Од 130 до 160 <input type="checkbox"/> Над 160			
Болен во фамилија	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Хемодијализа				
ГФР тежина					
ГФР креатин					
ГФР резултат					
Вкупно бодови					
Упатен на повисоко ниво	<input type="checkbox"/>				
Определена дијагноза	<input type="checkbox"/>				
Дијагноза					
Препорачана терапија	<input type="checkbox"/>				

Слика 16



ПРЕВЕНЦИИ					
ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ	ДИЈАБЕТЕС	КАРДИО. ОД 14 ДО 24	КАРДИО. ОД 25 ДО 65	НЕФРОЛОШКИ	ХРОНИЧНИ
Кардиоваскуларни	<input type="checkbox"/>				
Нефролошки	<input type="checkbox"/>				
Дијабетес	<input type="checkbox"/>				

Слика 17

